



8ми март БАНСКО



Лоцирано во Пиринските планини, Банско е мало туристичко место кое се развива доста брзо во последните 10 години и веќе станува модно зимовалиште кое нуди релаксација за целата година, како скијање во зима, така и одмор во свежиот планински воздух во текот на летото. Банско е мало градче, со уникатен микс од стара традиција и модерен стил. Новите и ултра модерни хотели се одделени од етнографските куќи стари повеќе од 100 год, со стари калдрмести улчички. Градот е под заштита на УНЕСКО, како дел од светското богатство. Стариот часовник кој се наоѓа во срцето на градот е главна туристичка атракција и работи веќе 150 години. Банско нуди многу локални ресторани, кои таму ги нарекуваат МЕХАНА, каде се служи традиционална бугарска храна и пијалоци. Локалното население е познато по гостопримливоста и љубезноста, со тоа Банско е место на кое ќе посакате повторно да се вратите.

1 ден: 08.03.2019 Битола – Банско

Состанок на групата во 06.00 часот пред спортска сала на паркингот. Поаѓање за Банско. Попатни паузи. Пристигнување, сместување во хотел. Слободно време... **Вечера.** Ноќевање.

2 ден: 10.03.2018

Појадок. По појадокот можност за слободни активности и прошетка низ градот со многу интересна архитектура, многу кафеани, ресторани, продавници за сувенири...Организирана 8 –мо Мартовска Забава со вечера.. Ноќевање.

3 ден: 11.03.2018

Појадок. По појадокот одјавување од хотелот. Посета на Сандански, можност за кафе пауза и кратка прошетка низ градот. Поаѓање за Битола, пристигнување во вечерните часови.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 4.990 ден



Во цената е вклучено:

- превоз на дадената релација
- 2 ноќевања со појадок и вечера
- 8мо Мартовска забава со вечера
- Користење на базен, сауна и парна бања
- Организација и водство на аранжманот

Во цената не е вклучено:

- факултативни посети
- здравствено и патничко осигурување

Напомена:

За реализација на аранжманот, потребни е минимум од 40 патници
За овој аранжман важат општите услови на патување ТА Бела Роза II
Агенцијата го задржува правото на измена на редоследот на програмата
Агенцијата го задржува правото за отказ на аранжманот најмалку 5 дена пред поаѓање

